



Градење меѓу - секторски партнерства за одржлив развој



Проектот е финансиран од Европската Унија

Апликација за поединци вработени во компании

Категорија во која се аплицира:

Прва категорија - **Поединци вработени во компании**

Втора категорија - **Млади бизнис лидери од компании**

1. Информации за апликантот/та

Име и презиме

Работна позиција во компанијата

Назив на компанија

Контакт информации

Е-пошта

Телефонски број

2. Информации за подобност

Датум на раѓање:

Вработен во компанијата:

Помалку од 1 година

1 година

1-5 години

6 – 10 години

над 10 години

Дали компанијата во која сте вработени е членка на Мрежата на Глобалниот договор (UN Global Compact Network) ?

Да

Не

Не знам

3. Придонес кон Целите за одржлив развој

Означете во која/кои од Целите за одржлив развој аплицирате за награда:

Цели за одржлив развој

- Цел 1: Свет без сиромаштија
- Цел 2: Свет без глад
- Цел 3: Добро здравје и благосостојба
- Цел 4: Квалитетно образование
- Цел 5: Родова рамноправност
- Цел 6: Чиста вода и санитација

Проектот го спроведуваат:

КОНЕКТ

AGORA



Network Bulgaria



Градење меѓу - секторски партнерства за одржлив развој



Проектот е финансиран од Европската Унија

- Цел 7: Чиста енергија
- Цел 8: Достоинствена работа и економски развој
- Цел 9: Индустрија, иновација и инфраструктура
- Цел 10: Намалување на нееднаквоста
- Цел 11: Одржливи градови и заедници
- Цел 12: Одговорна потрошувачка и производство
- Цел 13: Климатски промени
- Цел 14: Живот под вода
- Цел 15: Живот на копно
- Цел 16: Мир, правда и силни институции
- Цел 17: Партнерство за остварување на целите

4. Опишете ја активноста/практиката која сте ја реализирале/иницирале во компанијата, а придонесува за развој на избраните Цели за одржлив развој.

5. Како дојдовте до идејата за реализирање на активноста/ите и која ви беше мотивацијата?

6. Зошто сметате дека активноста е важна за компанијата и развој на избраните Цели за одржлив развој?

7. Со кои чинители, воспоставивте соработка и/или партнерство за реализација на активноста/практиката?

- Граѓански организации
- Институции
- Граѓански иницијативи
- Поединци
- Синдикати
- Други компании

8. На кој начин, соработката со другите чинители ви помогна во реализацијата на активностите/практиките? *(наведете конкретни улоги, активности и форми на соработка)*

9. Дали при реализација на активноста/практиката соработувавте со останатите колеги од компанијата и на кој начин тие беа вклучени? *(опишете кусо)*

10. Постигнати мерливи резултати (квалитативни и квантитативни) преку реализирање на активностите/практиките во однос на Целите за одржлив развој и ? *(Наведете конкретни, видливи промени во компанијата и/или заедницата и целите за одржлив развој)*

11. Опишете го влијанието и постигнатите промени од активноста/практиката?

Проектот го спроведуваат:

KONEKT

AGORA



Network Bulgaria



Градење меѓу - секторски партнерства за одржлив развој



Проектот е финансиран од Европската Унија

12. На кој начин ги инспирирате/поттикнувате останатите во компанијата и заедницата? (Наведете конкретни активности, програми, делувања, однесувања, вештини со кои влијаете во средината која делувате.)

13. Дали сте одликуван/а, награден/а или имате добиено признание/пофалба за своето работење?

- Да, наведете
- Не

Документи во прилог кои ја потврдуваат веродостојноста на податоците во формуларот.

- Комуникациски документи од спроведената активност/практика (публикации, фотографии, прес клипинг)
- Кусо резиме од спроведената активност/практика или слично.
- Други релевантни документи кои ја потврдуваат веродостојноста на податоците во апликацијата.

Потврдувам дека исказите се вистинити и сум на располагање за дополнителни информации (го кликаат пред да поднесат)

Клик за Поднеси

Проектот го спроведуваат:



Network Bulgaria